

**АД Македонска информативна агенција Скопје
во државна сопственост**

**Финансиски извештаи
за годината што завршува на
31 декември 2017 и**

Извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независниот ревизор	1-2
Извештај за сеопфатна добивка	3
Извештај за финансиска состојба	4
Извештај за промените во главнината	5
Извештај за паричните текови	6
Белешки кон финансиските извештаи	7-27

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До основачот и раководството на АД Македонска информативна агенција Скопје во државна сопственост

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на АД Македонска информативна агенција Скопје во државна сопственост (во понатамошниот текст “Друштвото”), што се состојат од Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември, 2017 година, Извештај за сеопфатна добивка, Извештај за промени во главнината и Извештајот за парични текови за годината што тогаш завршува и прегледот на значајни сметководствени политики и останати белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди што се применуваат во Република Македонија и интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на финансиските извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија на Република Македонија и Меѓународните стандарди за ревизија објавени во Република Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување во финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки коишто се соодветни на околностите, но не за цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на сèвкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

(Продолжува)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

**До основачот и раководството на
АД Македонска информативна агенција Скопје
во државна сопственост
(Продолжение)**

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на АД Македонска информативна агенција Скопје во државна сопственост на ден 31 декември, 2017 година, како и финансискиот резултат, извештајот за промени на главнината и извештајот за парични текови за годината што тогаш завршува, во согласност со сметководствените стандарди што се применуваат во Република Македонија.

Обрнување на внимание

Обрнуваме внимание на следново:

Како што е обелоденето во Белешка 2.13 кон финансиските извештаи, одобрените финансиски извештаи за 2017 година од страна на раководството на Друштвото биле предадени во Централниот регистар на Република Македонија на 28 февруари, 2018 година. Меѓутоа, врз основа на наодите и предложените корекции од страна на ревизорот, во согласност со важечките сметководствени прописи, приложените финансиски извештаи биле корегирани за идентификуваните ефекти во текот на ревизијата. Корегираните финансиски извештаи беа дополнително усвоени и предадени во Централниот регистар на Република Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме за конзистентноста на годишната сметка и финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на АД Македонска информативна агенција Скопје во државна сопственост за годината што завршува на 31 декември 2017.

ТП РЕВИЗИЈА ЧУЛЕВА-Скопје

Соња Чулева, Управител



Соња Чулева, *Овластен ревизор*



Скопје, 11 јуни 2018 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
Година што завршува на 31 декември 2017
(Во илјади Денари)

	Белешки	За годината што завршува на 31 декември	
		2017	2016
Приходи			
Приходи од продажба	2.2; 3;	8,279	8,970
Останати приходи	2.2; 4;	41,124	41,164
		49,403	50,134
Трошоци			
Материјали и енергија	5;	(1,719)	(1,658)
Транспортни и други услуги	6;	(4,646)	(5,213)
Амортизација и депрецијација	2.5; 12; 13;	(537)	(485)
Трошоци за вработените	2.9; 7;	(34,872)	(36,344)
Останати оперативни трошоци	8;	(4,981)	(6,429)
Финансиски приходи / (трошоци) -нето	2.3; 9;	(17)	191
		(46,772)	(49,938)
Добивка пред оданочување		2,631	196
Данок на добивка	2.4; 10;	(290)	(44)
Нето добивка за годината		2,341	152
Останата сеопфатна добивка		-	-
Вкупна сеопфатна добивка		2,341	152
Основна заработувачка по акција			
Ден 43,38 / акција / (2016: Ден 2.50/акција)	11;		

*Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи*

Овие корегирани финансиски извештаи се прифатени и одобрени од раководството на Друштвото на 11 јуни, 2018 година.

Генерален директор,
Драган Антоновски

Овластен сметководител,
Биљана Киселички

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
На 31 декември 2017
(Во илјади Денари)

	Белешка	За годината што завршува на 31 декември	
		2017	2016
СРЕДСТВА			
Не-тековни средства			
Нематеријални и материјални средства-нето	2.5;12	1,586	1,822
Тековни средства			
Пари и парични еквиваленти	2.8;13	5,032	2,176
Побарувања од комитенти	2.10;14	5,553	6,364
Останати побарувања	15	76	1,323
Залихи	2.7;16	-	-
		10,661	9,863
ВКУПНО СРЕДСТВА		12,247	11,685
СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			
Сопственичка главнина			
Акционерски капитал	20	3,731	3,731
Законска резерва	20	746	746
Задржана заработувачка	20	3,430	2,097
		7,907	6,574
Долгорочна обврска за одложени приходи од добиени донирани материјални средства	19	133	-
Тековни обврски			
Обврски кон добавувачи	17	1,135	1,361
Останати тековни обврски	18	3,072	3,642
Краткорочен дел на долгорочна обврска за лизинг		-	108
		4,207	5,111
ВКУПНО СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		12,247	11,685

*Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи*

Овие корегирани финансиски извештаи се прифатени и одобрени од раководството на Друштвото на 11 јуни, 2018 година.

Генерален директор,
Драган Антоновски

Овластен сметководител,
Биљана Киселички

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА
Година што завршува на 31 декември 2017
(Во илјади Денари)

	<u>Акцио- нерски капитал</u>	<u>Законска резерва</u>	<u>Задржана заработувачка</u>	<u>ВКУПНО</u>
На 1 јануари 2017	3,731	746	2,097	6,574
Корекција на грешка (Белешка 2.12) 02-518/3 од 7.6.2018	-	-	(1,008)	(1,008)
Нето добивка за годината	-	-	2,341	2,341
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
На 31 декември 2017	<u>3,731</u>	<u>746</u>	<u>3,430</u>	<u>7,907</u>
На 1 јануари 2016	3,731	746	3,687	8,164
Корекција на грешка (Белешка 2.12)	-	-	(1,742)	(1,742)
Нето добивка за годината	-	-	152	152
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
На 31 декември 2016	<u>3,731</u>	<u>746</u>	<u>2,097</u>	<u>6,574</u>

*Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи*

Овие корегирани финансиски извештаи се прифатени и одобрени од раководството на Друштвото на 11 јуни, 2018 година.

Генерален директор,
Драган Антоновски

Овластен сметководител,
Биљана Киселички

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
Година што завршува на 31 декември 2017
(Во илјади Денари)

	Белешки	За годината што завршува на 31 декември	
		2017	2016
Готовински прилив од оперативна активност			
Добивка (загуба) пред оданочување		2,631	196
<i>Корегирани за:</i>			
Депрецијација и амортизација на материјални и нематеријални средства		537	485
Расходи од отпис на побарувања		22	-
Приходи од наплатени отпишани побарувања и отпис на обврски		(124)	(67)
Приходи од субвенции		(41,000)	(41,000)
(Зголемување)/намалување на побарувања од купувачи и други побарувања		2,058	948
(Зголемување)/намалување на залихи		-	-
(Намалување)/зголемување на обврски кон добавувачи и останати тековни обврски		(2,156)	(832)
Платени камати		-	-
Нето годовина од оперативни активности		(38,032)	(40,270)
Инвестициони активности			
Набавка на основни средства		(112)	(305)
Прилив од продажба на основни средства		-	-
Нето готовина во инвестициони активности		(112)	(305)
Финансиски активности			
Прилив од зголемување на оснивачки капитал		-	-
Прилив/(одлив) државни поддршки (субвенции)		41,000	41,000
Нето готовина од финансиски активности		41,000	41,000
Нето зголемување на пари и парични еквиваленти	2.8; 13;	2,856	425
Пари и парични еквиваленти на почеток на годината	2.8; 13;	2,176	1,751
Пари и парични еквиваленти на крај на годината	2.8; 13;	5,032	2,176

*Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи*

Овие корегирани финансиски извештаи се прифатени и одобрени од раководството на Друштвото на 11 јуни, 2018 година.

Генерален директор,
Драган Антоновски

Овластен сметководител,
Биљана Киселички

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ

АД Македонска информативна агенција Скопје во државна сопственост, (во понатамошниот текст “Друштвото”) е акционерско друштво формирано во Скопје на 18 февруари 1992 година.

Друштвото е регистрирано во Централниот Регистар под Деловоден број: 30120130006107 и ЕМБС: 5201764.

Единствен сопственик на Друштвото е Владата на Република Македонија.

Седиште: ул. Бојмија бр.К-2/1 и 2 Скопје, Аеродром.

Основна дејност на Друштвото е 63.91: Дејност на новинските агенции.

На 31 декември, 2017 година Друштвото има 73 вработени (31 декември 2016: 72 вработени.)

Управен одбор

На 31 декември 2017 година, Управниот одбор работи во следниот состав:

<u>Име и презиме</u>	<u>Функција</u>
Драган Аноновски	Член и Претседател на УО-ВСС - Новинар
Габриела Точко	Член на УО-ВСС - Новинар
Марјанчо Танушевски	Член на УО-ВСС-Машински инжењер
Шерибан Клокочи	Член на УО - ВСС-Филолошки факултет
Сања Андреевска	Член на УО - ВСС - Електро инжењер

Надзорен одбор

<u>Име и презиме</u>	<u>Функција</u>
Зоран Иванов	Претседател на НО - ВСС- Новинар
Лилјана Капевска	Член на НО – ВСС – Педагошки факултет
Александра Мицоска-Митевска	Член на НО – ВСС - Новинар
Татјана Поповска	Независен член на НО – ВСС-Правник
Ремзије Биљали	Независен член НО – ВСС - Медицина

Генерален директор

Генерален директор на Друштвото е Драган Антоновски.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.1 Основи за подготовка и презентација на финансиските извештаи

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со одредбите на членот 469, став 6 од Законот за трговски друштва на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 177/2008, 17/2009, 42/2010, 48/2010, 169/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 06/2016 и 30/2016) и Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на Република Македонија” бр.159/2009.) Според овој Правилник, сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија се Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) од 2009 година утврдени од Одборот за Меѓународни сметководствени стандарди (ИАСБ.)

Финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски Денари.

Денарот претставува официјална валута на известување во Република Македонија.

2.2 Признавање на приходите

Приходот се признава кога станува веројатно дека идни економски користи ќе влезат во Друштвото и овие користи можат да бидат соодветно измерени. Приходите од продажба се прикажуваат според фактурната вредност, нето од одобрените попусти и данокот на додадена вредност.

2.3 Трансакции во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажуваат во Денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Нето позитивни и негативни курсни разлики се вклучени во Извештајот за сеопфатна добивка во периодот кога настанале.

Средствата и обврските кои гласат на странска валута се искажуваат во Денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот за финансиска позиција.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.4 Данок на добивка

Во согласност со измените во Законот за данок на добивка (“Службен весник на Република Македонија” бр.112/2014) и Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и начинот на одбегнување на двојно оданочување, што се применува на годишната сметка за 2017 година, данокот на добивка се плаќа на вкупната добивка остварена во Извештајот за сеопфатна добивка, како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи, зголемена за непризнаени расходи и даночни ослободувања утврдени со Законот.

Одложен данок на добивка

Одложен данок на добивка се утврдува со примена на методот на обврски во билансот на состојба за сите времени разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност во финансиските извештаи. Стапката на данок на добивка на денот на билансот на состојба се употребува за утврдување на одложените даночни средства и обврски. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви времени разлики. Одложени даночни средства се признаваат за одбитните времени разлики и ефектите од даночните загуби се пренесуваат во обем во којшто постои веројатност дека ќе се оствари оданочива добивка со цел да се овозможи одбитните времени разлики и пренесените даночни загуби да бидат искористени.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.5 Недвижности, постројки и опрема

Иницијално, книговодствената вредност на недвижностите, постројките и опремата се евидентира по набавна вредност намалена за износот на акумулираната депрецијација и загуби од евентуални оштетувања.

Книговодствената вредност на средствата се контролира за случаи на оштетувања, кога одредени настани или промени на околностите индицираат дека истата не може да биде надокнадена. Доколку постојат индикации дека сегашната вредност го надминува надоместувачкиот износ, средството се намалува до вредноста на нивниот надоместувачки износ.

Депрецијацијата се признава со примена на праволиниска стапка на депрецијација за време на корисниот век на употреба на средството.

Во продолжение се дадени годишни стапки на депрецијација применети на некои позначајни ставки од средствата:

Компјутери	5%-20 %
Опрема	10% -20%

Опремата и возилата се признаваат по набавна вредност која вклучува цена, даноци што не се одбиваат и други трошоци кои директно се припишуваат во доведување на средството на саканата локација и кондиција потребна за обавување на оперативните цели.

На материјалните вложувања во изградба, до моментот на ставање на истите во употреба, не се пресметува депрецијација.

2.6 Залихи

Залихите на Друштвото се состојат од залиха на материјали и ситен инвентар. На ситниот инвентар ставен во употреба веднаш се евидентира исправка на вредноста. На крај на годината, износот на исправката изнесува 100% од вредноста на ситниот инвентар.

2.7 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од пари на денарска и девизна сметка, депозити по видување и пари во каса.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.8 Испратнини за пензионирање, пензиски планови и технолошки вишок

Друштвото учествува во пензискиот фонд со уплатување на определени придонеси утврдени со домашната легислатива. Придонесите, кои зависат од висината на платите, се уплатуваат во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија. Не постојат дополнителни обврски во однос на пензиските планови.

Друштвото исто така исплаќа двократен износ од просечно исплатена нето плата во Република Македонија како отпремнина во случај на заминување во старосна пензија. Друштвото нема резервирано средства за ваквите отпремнини бидејќи смета дека истите нема да имаат значаен ефект врз финансиските извештаи.

2.9 Побарувања од купувачи

Побарување од купувачи се водат по номинална вредност, намалена за соодветни исправки за проценети сомнителни износи.

2.10 Поврзани субјекти

Однос со поврзани субјекти се јавува доколку едниот субјект демонстрира контрола врз другиот субјект или поседува исклучително влијание во одлуките за финансиските и оперативните одлуки на другиот субјект.

Трансакциите со поврзани субјекти претставуваат трансфери на средства или обврски помеѓу поврзаните субјекти, без разлика дали е вредноста платена.

Поврзани субјекти се сметаат дека се оние кои имаат значајна улога во донесување на финансиските и оперативните одлуки на Друштвото. Мнозинскиот, односно единствен сопственик на Друштвото е Владата на Република Македонија која има значајно влијание врз Друштвото, а со тоа и моќ да го контролира работењето на Друштвото во целина.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.11 Наеми (МСС 17)

Наем е договор според кој наемодавателот му го пренесува на наемателот, за возврат на плаќања или серија на плаќања, правото на користење на дадено средство за договорен временски период.

Наемот може да биде финансиски наем и оперативен наем:

Финансиски наем

Финансиски наем е наем со кој се пренесуваат суштински сите ризици и награди својствени за сопственоста на даденото средство. На крај, сопственоста може, но и не мора да се пренесе врз наемателот.

Во случај на финансиски наем, се утврдуваат износите кои треба да се признаат при почнување на времетраењето на наемот.

Во согласност со МСС 17.20, при почнување на времетраење на наемот, наемателите треба да го признаат наемот како средство и како обврска.

Во согласност со МСС 17.27, финансискиот наем доведува до појава на расход за амортизација (депресијација) за средствата кои се амортизираат/депресираат, како и на финансиски расход за секој временски период. Политиката на амортизација треба да биде конзистентна со политиката на сопствените средства што се депресираат/амортизираат во согласност со МСС 16-Недвижности, постројки и опрема.

Оперативен наем

Оперативен наем е наем кој не е финансиски наем.

2.12 Корекција на грешка (МСС 8)

Во финансиските извештаи за 2016 година е утврдена грешка во нето износ од Ден 1,742 илјади, која во согласност со МСС8-Сметководствени политики, промени на сметководствени проценки и грешки, е коригирана на товар на акумулираната добивка.

Во финансиските извештаи за 2017 година е утврдена грешка во нето износ од Ден 1,008 илјади, која во согласност со МСС8-Сметководствени политики, промени на сметководствени проценки и грешки, е коригирана во корист на акумулираната добивка.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

2.13. КОРЕКЦИЈА НА ГОДИШНА СМЕТКА

Одобрените финансиски извештаи за 2017 година од страна на раководството на Друштвото беа предадени во Централниот регистар на Република Македонија на 28 февруари, 2018 година. Меѓутоа, врз основа на наодите и предложените корекции од страна на ревизорот, во согласност со прописите, приложените финансиски извештаи се коригирани за идентификуваните ефекти во текот на ревизијата. Корегираниите финансиски извештаи се дополнително усвоени и предадени во Централниот регистар на Република Македонија на 11 јуни, 2018 година.

Корекцијата на годишната сметка на Здружението за годината што завршува на 31 декември 2017 година, поднесена во Централен регистар на Република Македонија на 11 јуни, 2018 година е прикажана подолу:

КОРЕКЦИЈА НА БИЛАНСОТ НА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (Во илјади Денари)

	Година што завршува на 31 декември 2017	Година што завршува на 31 декември 2017	
	(претходно прикажување)	(корегирано)	Разлика
Приходи			
Приходи од продажба на добра и услуги	7,597	8,279	682
Останати приходи приходи	41,124	41,124	-
Вкупни приходи	48,721	49,403	682
Трошоци			
Материјални трошоци	(1,595)	(1,719)	(124)
Транспортни и други услуги	(4,526)	(4,646)	(120)
Амортизација и депрецијација	(749)	(537)	212
Плати и други надоместоци на вработените	(34,855)	(34,872)	(17)
Останати трошоци	(4,940)	(4,981)	(41)
Финансиски трошоци-нето	(15)	(17)	(2)
	(46,680)	(46,772)	(92)
Добивка пред оданочување	2,041	2,631	590
Данок на добивка	(230)	(290)	(60)
Нето добивка	1,811	2,341	530

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

2.13 КОРЕКЦИЈА НА ГОДИШНА СМЕТКА (Продолжение)

КОРЕКЦИЈА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА

(Во илјади Денари)

	Година што завршува на 31 декември 2017 (претходно прикажување)	Година што завршува на 31 декември 2017 (коригирано)	Разлика
АКТИВА			
Материјални и нематеријални средства	1,586	1,586	-
Тековни средства			
Пари и парични еквиваленти	5,087	5,032	(55)
Побарувања од комитенти	5,787	5,553	(234)
Останати побарувања	1,334	76	(1,258)
Залихи	131	-	(131)
Вкупно тековни средства	12,339	10,661	(1,678)
ВКУПНО АКТИВА	13,925	12,247	(1,678)
ПАСИВА			
Долгорочни обврски за приходи од донирани средства	-	(133)	(133)
Акционерска главнина и резерви	(8,824)	(7,907)	917
Вкупно долгорочни обврски и акционерска главнина	(8,824)	(8,040)	784
Тековни обврски			
Обврски кон добавувачи	(1,363)	(1,135)	228
Останати обврски	(3,738)	(3,072)	666
Вкупно тековни обврски	(5,101)	(4,207)	994
ВКУПНО ПАСИВА	(13,925)	(12,247)	1,678

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.13 Јавни набавки

Друштвото ги извршува набавките чија вредност е поголема од ЕУР 500 во денарска противвредност во согласност со Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр.136/2007 година) и измените и дополнувањата на Законот објавени во "Службен весник на Република Македонија" 130/2008, 97/2010, 53/2011, 185/2011,15/2013, 148/2013, 160/2013, 28/2014, 43/2014, 130/2014, 180/2014, 78/2015, 192/2015, 27/2016, 120/2016 и 165/2017, како и следните прописи и акти донесени врз основа на одредбите на Законот:

Ред. број	Назив на прописот	Објавен/Извор
1.	Методологија за изразување критериуми за доделување на договори за јавни набавки во бодови	Министерство за финансии на Република Македонија
2.	Правилник за форма и содржина на огласите и известувањето при доделување на договори за јавни набавки	"Службен весник на Република Македонија" бр.154/07
3.	Правилник за постапка на отварање на понуди и образец за водење записник за отварање на понуди	"Службен весник на Република Македонија" бр.154/07
4.	Правилник за формата и содржината на образецот од извештајот за спроведување на постапката за јавна набавка	"Службен весник на Република Македонија" бр.154/07
5.	Уредба за видовите и активностите на градење кои се предмет на договори за јавни набавки	"Службен весник на Република Македонија" бр.158/07
6.	Уредба за услугите кои се предмет на договорите за јавни набавки на услуги	"Службен весник на Република Македонија" бр.157/07
7.	Упатство за пополнување на Извештајот за спроведена постапка	Министерство за финансии на Република Македонија
8.	Одлука за утврдување на индикативен список на договорни органи	Влада на Република Македонија
9.	Правилник за содржина на тендерска документација	"Службен весник на Република Македонија" бр.19/08
10.	Правилник за формата и содржината на огласите и известувањата при доделување на договорите за јавните набавки	бр.23-48781/1 од 19.12.2007, а во примена од 01.01.2008
11.	Правилник за формата и содржината на извештајот од спроведената постапка	"Службен весник на Република Македонија" бр.2/08
12.	Правилник за формата и содржината на огласот, известувањето за поништување на постапката и образецот за евиденција на постапките со барањата за прибирање на понуди	бр.23-48778/1 од 19.12.2007 со примена од 01.01.2008 година
13.	Правилник за начин на користење на електронски систем за јавни набавки	Министерство за финансии на Република Македонија
14.	Правилник за формата и содржината на годишниот план за јавни набавки	Министерство за финансии на Република Македонија со примена од 01.01.2008
15.	Правилник за начинот на проценување на вредноста на договорите за јавни набавки	Министерство за финансии на Република Македонија со примена од 01.01.2008
16.	Останати	(согласно измени од 2008 – 2017)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

3. ПРОДАЖБИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Продажби на услуги на домашен пазар	7,992	8,397
Приходи од продажба на услуги во странство	287	573
	8,279	8,970

4. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Отпис на обврски/ наплатени отпишани побарувања	124	67
Приходи од субвенции од Влада на Република Македонија	41,000	41,000
Останати приходи	-	97
	41,124	41,164

5. МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИЈА

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Канцелариски и други материјали	365	345
Потрошена енергија	1,182	1,227
Резервни делови	18	57
Вредносно усогласување на ситен инвентар во употреба	154	29
	1,719	1,658

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

6. ТРАНСПОРТНИ И ДРУГИ УСЛУГИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Транспортни услуги	773	782
Поштенски услуги (телефонија, електронска пошта)	907	941
Надворешни услуги	109	-
Одржување	1,201	1,235
Наемнина	1,434	1,782
Комунални услуги	7	62
Останати услуги	40	135
Осигурување	51	111
Банкарска провизија	124	165
	4,646	5,213

7. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Бруто плати	30,424	30,215
Дневници за службени патувања	2,045	5,579
Други надоместоци за вработените	1,777	37
Трошоци за НО и УО	626	513
	34,872	36,344

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

8. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Реклама и репрезентација	270	472
Донации	23	-
Вредносно усогласување на побарувања и директен отпис на побарувања	849	-
Интелектуални услуги	3,679	5,871
Останати трошоци	160	86
	4,981	6,429

9. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ -НЕТО

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Негативни курсни разлики	(13)	(26)
Трошок за камати	(7)	(27)
Позитивни курсни разлики	3	237
Приход од камати	-	7
	(17)	191

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

10. ДАНОК НА ДОБИВКА

Тековните трошоци за данокот на добивка се пресметуваат според Законот за данок на добивка кој се применува во Република Македонија. Законскиот данок на добивка се пресметува со примена на 10% даночна стапка (2016:10%) на добивката утврдена во Билансот на сеопфатна добивка корегирана за износот на расходи и приходи кои не се признааваат за даночни цели.

	<u>Во илјади Денари</u>	
	<u>Годината што завршува на</u>	
	<u>31 декември</u>	<u>31 декември</u>
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Добивка пред оданочување	2,631	196
Данок на добивка 10% (2016:10%)	(290)	(44)
Ефективна даночна стапка:	11.02%	22.44%

11. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	<u>Во Денари</u>	
	<u>Годината што завршува на</u>	
	<u>31 декември</u>	<u>31 декември</u>
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Нето добивка /(загуба) за годината	2,630,923	151,978
Пондериран просечен број на акции	60,649	60,649
Основна заработувачка по акција (во Денари)	<u>43,38</u>	<u>2,50</u>

Бројот на акции на Друштвото е утврден со Статутот на Друштвото (пречистен текст) објавен во “Службен весник на Република Македонија” бр.102/19.06.2015 година.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

12. НЕМАТЕРИЈАЛНИ И МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА-нето (Во илјади Денари)

	<u>Нематеријални средства</u>	<u>Материјални сва -Опрема и возила</u>	<u>ВКУПНО</u>
<i>Набавна вредност</i>			
<i>На</i>			
<i>1 јануари 2017</i>	916	15,617	16,533
<i>Корекција по попис</i>	179	(4,011)	(3,832)
<i>Нови набавки</i>	-	132	112
<i>Отпис/продажби</i>	-	(74)	(74)
<i>Трансфери</i>	-	-	-
На			
31 декември 2017	<u>1,095</u>	<u>11,644</u>	<u>12,739</u>
<i>Акумулирана амортизација и депрецијација</i>			
<i>На</i>			
<i>1 јануари 2017</i>	(895)	(13,816)	(14,711)
<i>Корекција по попис</i>	(68)	4,301	4,233
<i>Трошок за годината</i>	(33)	(504)	(537)
<i>Корекција во трошок од минати години преку задржана добивка</i>	-	(212)	(212)
<i>Отпис/продажби</i>	-	74	74
<i>Трансфери</i>	-	-	-
На			
31 декември 2017	<u>(996)</u>	<u>(10,157)</u>	<u>(11,153)</u>
<i>Книговодствена Вредност</i>			
<i>На</i>			
<i>31 декември 2017</i>	<u>99</u>	<u>1,487</u>	<u>1,586</u>
<i>Книговодствена Вредност</i>			
<i>На</i>			
<i>31 декември 2016</i>	<u>21</u>	<u>1,801</u>	<u>1,822</u>

Во рамките на материјалните средства е вклучена донирана опрема со набавна вредност од Ден 828 илјади и акумулирана депрецијација од Ден 695 илјади, односно со книговодствена вредност на 31.12.2017 година од Ден 133 илјади (Белешка 19.)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

13. НЕМАТЕРИЈАЛНИ И МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА-нето (Во илјади Денари)
(Продолжение)

По Одлука бр.02-629/9 од 21.09.2017 година е направен отпис на материјални средства и тоа:

Инв. број	Опис	Набавна вредност (илјади Ден)	Акумулирана амортизација (илјади Ден)	Сегашна вредност (илјади Ден)
122	Маса конференциска	20	(20)	-
147	Клима уред	30	(30)	-
526	Принтер колор	24	(24)	-
	Вкупно	74	(74)	-

13. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на 31 декември 2017	31 декември 2016
Пари во банки - Денари	4,642	1,996
Пари во каса - Денари	73	19
Девизна сметка	290	4
Девизна благајна	27	42
Останати парични средства	-	115
	5,032	2,176

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

14. ПОБАРУВАЊА ОД КОМИТЕНТИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Побарувања од комитенти во земјата	5,255	7,202
Побарувања од комитенти во странство	1	-
Спорни побарувања	1,604	-
Побарувања за дадени аванси	297	285
Исправка на вредноста за сомнителни и спорни побарувања	(1,604)	(1,123)
	5,553	6,364

15. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Побарување за повеќе платен данок на добивка	-	79
Други побарувања од вработени	76	461
АВР	-	783
	76	1,323

16. ЗАЛИХИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Ситен инвентар во употреба	580	387
Исправка на вредност	(580)	(387)
	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

17. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Обврски кон домашни добавувачи	665	525
Обврски кон добавувачи во странство	181	409
Обврски за примени аванси	289	427
	1,135	1,361

18. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Обврска за ДДВ	133	225
Обврска за ДД	167	
Обврска за персонален данок	151	79
Обврска за плати и даноци и придонеси за плати	2,621	2,656
Обврска за членови на НО	-	-
ПВР	-	682
	3,072	3,642

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

**19. ДОЛГОРОЧНА ОБВРСКА ЗА ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ
ОД ДОНИРАНИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Набавна вредност на донирани средства (Белешка 12)	828	-
Акумулирана амортизација (Белешка 12)	(695)	-
	133	-

Материјалните средства добиени како донација се воведени во евиденција на во 2017 година (претходно не биле евидентирани иако биле користени), со примена на МСС 20-Сметководство за државни поддршки и обелоденување на државна помош.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

20. ГЛАВНИНА

Основна главнина

Главнината на Друштвото на 31 декември 2017 и 2016 година, според официјалната регистрација во Централен Регистер на Република Македонија изнесува:

Оснивач	2017 ЕУР	2016 ЕУР	2017 Денари	2016 Денари
Влада на Република Македонија	60,659.40	60,659.40	3,730,600	3,730,600

Основната главнина е поделена на 60,659 обични акции со номинална вредност од 1 ЕУР/акција.

Законска резерва

Задолжителната (законска) резерва е регулирана со одредбите на Законот за трговски друштва. Законска обврска на Друштвото е да формира задолжителен фонд со издвојување 5% од остварената добивка во годината, сè до моментот додека не достигне 10% од оснивачкиот влог. Доколку законската резерва не достигне 10% од оснивачкиот влог, истата може да се користи само за покривање на загуби. Износот на законската резерва над законскиот минимум од 10%, може да се користи за исплата на дивиденда доколку за тоа се донесе одлука од страна на сопственикот.

21. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Кредитен ризик

Основните финансиски средства на Друштвото се обврските кон добавувачи, готовина и пари во банка и долгорочни кредити што заедно го претставуваат максималното експонирање на Друштвото на кредитен ризик.

Кредитниот ризик на Друштвото се однесува најмногу на обврските кон добавувачи и долгорочните кредити.

Даночен ризик

Предмет на даночна контрола може да биде книговодствената евиденција на Друштвото ретроактивно до 5 години и истата може да резултира во дополнителни обврски по основ на даноци. Раководството на Друштвото нема сознанија за било какви дополнителни околности кои можат да создадат потенцијални материјални обврски во тој поглед.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

22. ОДНОСИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ

Сите трансакции со поврзаните страни се извршени во вообичаени деловни односи, по услови слични на оние кои се нудат на неповрзани страни. Трансакциите со поврзаните страни и салдата на 31 декември 2017 и 2016 година се следни:

	<u>Во илјади Денари</u>	
	<u>31 декември</u> <u>2017</u>	<u>31 декември</u> <u>2016</u>
Влада на Република Македонија (оснивач и единствен акционер)		
- Побарувања од поврзани субјекти	-	-
- Обврски кон поврзани субјекти	-	-
-Добиени субвенции (приходи)	41,000	41,000

23. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Документацијата на Друштвото не била предмет на постојана даночна контрола (освен за ДДВ.) Дополнителни даноци и други давачки кои можат да произлезат од такви контроли, во овој момент не можат со сигурност да се предвидат.

24. ВАЛУТНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви за Еурото на 31 декември, 2017 и 2016 биле:

	<u>Во Денари</u>	
	<u>31 декември 2017</u>	<u>31 декември 2016</u>
Еур	61,4907	61,4812